

Светските финансиски институции сè повеќе креираат политика и стратегија за осиромашување на земјите во развој, а сè помалку ги стимулираат домашните економии во насока на зголемување на националното производство. ММФ и Светска банка како носечки столбови во светската економија во минатите 15 години успеаја во намерите, постсоцијалистичките земји со мал процент демократија, да ги подведат под своја капа и од нив да создадат зависни државички, кои секој момент ќе бидат контролирани и управувани од светските центри на моќ.



# ДОЛЖНИЧКИТЕ ЕКОНОМИИ

Пишува:  
Мишко ТАЛЕСКИ

Главниот облик на новиот колонијализам го наметнува токму Меѓународниот монетарен фонд преку своите проекти на давање аранжмани за стабилност на монетарните политики на соодветните земји. Станува збор за т.н. должничка (паразитска) економија, која полека, но сигурно опфаќа 3/4 од земјите во светот. Оваа т.н. должничка економија ширум светот произведува социјални раслојувања и беда. Како што забележал познатиот економист Џон Галбрајт, "кредитирањето предизвикува беда што, пак, иницира нови задолжувања кои уште повеќе ја продлабочуваат осиромашитијата".

ММФ е главниот полицаец на лихварската интернационала кој како заемодавач секогаш кредитирање го условува со извршување на т.н. структурални прилагодувања на стопанството и на економијата. Цел е слабеење на националната економија со економски и со политички уцени. За разлика од стариот колонијализам, овој новиот е своевидна окупација, која ја вршат глобалните компании преку диригентската палка на ММФ, Светска банка и Светската трговска организација. Онаа земја, која зела кредит од ММФ станува неформална колонија. Почнувајќи од должничката криза на почетокот на 1982 година, лихварската интернационала со посредство на ММФ, применува нова техника на т.н. паразитска експлоатација, преку која се продаваат банки, претпријатија, односно се продава националното богатство на одредена земја.

Професорот Чосудовски од Универзитетот во Отава, во една прилика истакнал дека **"феноменот на конверзија е средишен елемент на светската криза. Губитоците систематски се пренесени на товар на државата. Освен тоа, добар дел од јавните субвенции наместо да го стимулираат отворање на нови работни места, се употребуваат за концентрација на претпријатијата, за технологија, која ја намалува вработеноста и за пренос, односно производство во земјите од Третиот свет"**. Чосудовски укажува и на опасностите од т.н. ѓаволски круг, во кој спаѓаат најзадолжените земји контролирани од Меѓународниот монетарен фонд. Оние на кои им се наменети државни субвенции стануваат држави - кредитори. Боните кои ги издава Трезорот за финансирање на големите претпријатија ги купуваат банките и финансиските институции, кои уживаат државна потпора. Тоа е потполн апсурд - државата си го финансира сопственото задолжување т.е. помошта, која државата ја дава се употребува за купување на јавниот долг. На овој начин, не само земјите од Третиот свет, туку и оние поразвиените, се опфатени од спиралата на задолжување. Таквиот феномен на акумулација на долговите ја регулира светската економија уништувајќи ги при тоа националните установи и државните стопански капацитети.

## СФЕРИ НА ИНТЕРЕС И ВЛИЈАНИЕ

До 1990 година, повеќето земји од Источна Европа подлегнаа на западниот притисок и почнаа да спроведуваат

т.н. реформи во своите општества. Многу од тие земји се согласија на речиси сите услови кои Западот им ги постави во замена за помош. Бугарија и Романија делумно се согласија со тоа. Во Југославија дојде до отпор. Долго време реформистите не можеа да дојдат на власт. Социјалистичките струи се противеа на колонијацијата на Балканот.

Третата Југославија се основа во пролетта 1992 година и таа сè уште имаше значајна воена и економска база, па во очите на т.н. колонизатори мораше да престане да постои. По распаѓањето на Југославија западната хемисфера почна да го преобликува Полуостровот. Словенија, Хрватска и Босна требаше да ѝ припаднат на германската сфера на влијание. Со тоа, Германија требаше да добие пристап до Јадранот, а како резервна варијанта ќе се користеше контролата на сообраќајницата Рајна - Дунав, низ која од Северното до Црното Море и обратно можат да пловат бродови тешки до пет илјади тони. Јужната област



на Југославија требаше да влезе во американската зона на влијание. Македонија, која ги контролира единствените премини од Исток кон Запад и од север кон југ, требаше да биде средиштето на американскиот интерес на овие простори. Но, во американската зона на интерес е вклучена и Албанија, како и Санџак и Косово доколку тие бидат отцепени од Србија. Некои аналитичари овие процеси ги анализираат како план со американско-турско покровителство. Во оваа стратегија учествуваат и бројни банки и финансиски корпорации и кон-

Некои западни аналитичари проценуваат дека Каспискиот басен набрзо би можел да има исто значење како и Персискиот Залив.

### ТЕХНОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКИ ПРОБЛЕМ

Државите од типот на Казахстан контролираат огромни резерви нафта. Вкупните подземни резерви достигнуваат и бројка од десет милијарди барели. Казахстан би можел дневно да испумпува околу 700.000 барели. Проблемот е само

Пред дваесетина години, Обединетите нации беа политички форум за дискусии за новиот економски и информативен поредок во светот, кој имаше цел да го намали јазот меѓу богатиот западен свет и Истокот. Но, тоа сега е само минато. Денес западните земји ги користат ОН како инструмент за прогонување на државите - дисиденти, кои ги означуваат како диктаторски и терористички режими.

Капиталистичката конкуренција му се наметнува на цел свет како својевиден закон преку телата на финансис-

# ВО ГАВОЛСКИОТ КРУГ

Идејата на Семјуел Хантингтон за т.н. конфликт на цивилизации, во која православието се претставува како цивилизација во судир со Западот и неговите вредности, послужи како идеолошка матрица за стратегијата "раздели па владеј". Европа повторно се дели по нејзините историски и културни пукнатини и покрај заложбите за нејзино обединување. Постои западна (католичко - протестантска) и источна (православна) Европа. Првата е развиена, втората сиромашна и политички нестабилна, вгнездена во организираниот криминал. Православниот дел од Европа е извоен од НАТО, но е под лупата на светските финансиски институции - ММФ, Светска банка и сл. Често аналитичарите го поставуваат прашањето: која е причината за непремостливиот јаз меѓу Истокот и Западот, меѓу православието и католицизмот. Истите тие даваат едноставен одговор - нафтата.

гломерати од повеќе европски земји. Ситуацијата е слична со онаа во Чехословачка со т.н. Минхенски договор од 1938 година. За да се избегнат судири беше направен договор за поделба на пленот. Територијата на поранешна Југославија е интересна за Западот поради нејзината географска положба. Таа се наоѓа непосредно до црноморско-каспискиот регион. Западот цени дека во моментот се води беспопштедна битка на големите сили за природните богатства во светот. Од најголемо значење секако е нафтата. Со војната против Ирак, САД ја обезбеди својата надмоќ на Средниот Исток како никогаш досега. Ова подрачје располага со непроценливи богатства на нафта и земен гас.

како таа нафта да се префрли во западните земји преку безбедни патишта. Преносот на нафтата и гасот не е само технолошки и политички проблем. За западните земји од голема важност е да одржуваат пријателски односи со државите од Централна Азија. Но, уште поважно е да се добијат гаранции за концесиите за вадење нафта и изградба на нафтоводите. Инвестициите за овие проекти се енормни. Тоа значи дека западните нафтени компании, банките и финансиските институции ќе бидат заинтересирани за политичка стабилност во тие подрачја. Ним им се потребни гаранции дека нема да дојде до никакви политички промени, кои би можеле да им ги загрозат нивните сегашни и идни интереси.

ките установи. ОН станаа жртва на ваквите светски промени. Во текот на неколкуте конфликти, изминативе години светската организација беше сведена на обично орудие во рацете на две или три земји за ширење на хегемонизмот низ планетата. Оттука, одговорноста за слабеењето на ООН и истовременото јакнење на ММФ и Светска банка паѓа на плеките на светските сили. Во Босна, во Хрватска, на Косово, во Ирак и во повеќе други земји ОН имаа минимална или минорна улога во справувањето со кризите. Во Босна, на пример, ОН имаа невозможна задача - присуство во погрешно прогласените заштитни зони среде разгорените судири меѓу завојувачите страни. Апсурд.



**ADNAN D.o.o. Lazani**  
Tel.: 048 / 473 315  
Mob. 070 / 711 788

**Büro Stuttgart**  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
e-mail: dautoski@web.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH



**FREIBURG**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
KICEVO

↓ VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO ↓  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**BALI D.o.o Struga**  
Mob. 070 / 247 920  
0173 / 9410324

**Büro Freiburg**  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 7693

**Büro Offenburg**  
Tel. 0781 / 17 48

Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabota i nedela  
Makedonija - GERMANIJA

Informacii i rezervacii od 9:00 do 21:00 časot